

Неа Мармарас - Вила „Alcano“

Ново во нашата понуда – Вила „Alcano“ која се наоѓа во центарот на Неос Мармарас, најпопуларното туристичко место на Ситонија. Лоцирана е на главната пешачка зона во првата линија вили, на само дваесетина метри оддалеченост од вилата „Sole A Mare“. Со задоволство можеме да потврдиме дека за сезоната Лето 2019 ја имаме најдобрата понуда во Неос Мармарас која се однесува на изборот на вилите кои се издвојуваат со извонредната локација и со нивниот квалитет. Од градската песочна плажа која гравитира кон хотелскиот комплекс „Порто Карас“ вилата „Alcano“ е оддалечена околу 300 метри. Во приземјето на вилата се наоѓа најпознатиот ресторан за гиро во Неос Мармарас „Alcano“. Располагаме со двокреветни и трокреветни студија на прв спрат кои имаат директен поглед на море, поглед на улица или во дворот на вилата. Сите сместувачки капацитети се опремени со модерен мебел, кујни, телевизори и клима уреди чие користење е вклучено во цената. Терасите се заштитени со тенди. Сите сместувачки капацитети се опремени со постелнина и крпи кои се менуваат еднаш во текот на десет дена. Затоплувањето на водата во целата вила е со сончеви колектори, а вилата е покриена со безжичен интернет. Агенцијата како организатор на патувањето не може да влијае на капацитетот и периодите со топла вода во вилата, ниту да биде одговорна за квалитетот на интернет конекцијата.

-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ И ЦЕЛОСНО УПЛАТЕНИ ДО 01.03.2019

Вила „Alcano” - Неос Мармарас

Термин:	Ноќевања:	1/2 студио	1/2 студио море	1/3 студио	1/3 студио море
20.05-30.05.2019	10	9.300 ден (150 €)	11.160 ден (180 €)	12.400 ден (200 €)	14.260 ден (230 €)
30.05-09.06.2019	10	12.400 ден (200 €)	14.260 ден (230 €)	16.120 ден (260 €)	18.600 ден (300 €)
09.06-19.06.2019	10	15.500 ден (250 €)	17.360 ден (280 €)	19.220 ден (310 €)	21.700 ден (350 €)
19.06-29.06.2019	10	18.600 ден (300 €)	20.460 ден (330 €)	22.320 ден (360 €)	24.800 ден (400 €)
29.06-09.07.2019	10	24.800 ден (400 €)	26.660 ден (430 €)	28.520 ден (460 €)	31.000 ден (500 €)
09.07-19.07.2019	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	37.200 ден (600 €)

Вила „Alcano” - Неос Мармарас

19.07-29.07.2019	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	37.200 ден (600 €)
29.07-08.08.2019	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	37.200 ден (600 €)
08.08-18.08.2019	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	37.200 ден (600 €)
18.08-28.08.2019	10	27.900 ден (450 €)	29.760 ден (480 €)	31.620 ден (510 €)	34.100 ден (550 €)
28.08-07.09.2019	10	21.700 ден (350 €)	23.560 ден (380 €)	25.420 ден (410 €)	27.900 ден (450 €)
07.09-17.09.2019	10	15.500 ден (250 €)	17.360 ден (280 €)	19.220 ден (310 €)	21.700 ден (350 €)
17.09-27.09.2019	10	12.400 ден (200 €)	14.260 ден (230 €)	15.500 ден (250 €)	17.360 ден (280 €)

- Цените во табелата се однесуваат за наем на цел апартамент за 10 ноќевања без вклучен превоз
- Во апартаментите е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет, односно број на кревети

- Сместувањето е првиот ден после 14.00 часот по локално време, а собите ги напуштате последниот ден во 09.00 часот по локално време
- Доплата за туристичка такса во Грција-0,50 евра по соба од ден (се плаќа во агенцијата)
- Плаќањето на аранжманите е исклучиво во денарска противвредност по курс 62 денари
- Организиран превоз Скопје-Кавадарци-Неос Мармарас
- Тргување од Скопје во 04.00 часот и од Кавадарци во 05.30 часот пред туристичките агенции
- Цена на повратен билет –35 евра; деца до 2 години бесплатно (без седиште); од 2-12 год.-25 евра